

## МАНДАТАРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ ГИ ИЗБРА СВОИТЕ ПАРТНЕРИ

**Д**есет дена тешки преговори. Натегнувања. Ќе има ли коалиција или, пак, ќе нема? Ако има со кого ќе има. Партијата која освои најмногу пратенички мандати на овие избори, ВМРО-ДПМНЕ, остави простор за разговор со сите политички партии, кои себеси можеа да се видат како потенцијални кандидати за во идната Влада на Груевски. Разговорите почнаа во мачна атмосфера, со постојан притисок од страна на меѓународната заедница, која по секоја цена инсистираше во Владата да влезе Али Ахмети, затоа што тој бил гарант за мирот во земјава!

Но, по сè изгледа, миротворците ќе заминат во опо-



КОГО СЕ ЌЕ ВИДИМЕ ВО СОБРАНИЕТО?

# ТЕНЦЕРИЊАТА СИ Г КАПАЧИЊА!



■ Пишува:  
Магдалена АНДОНОВСКА

зиција. Преговорите завршија со конечен епилог. Новата Влада е составена. Мандатарот Никола Груевски пресече. Негов коалиционен партнер во идната Влада на Република Македонија ќе биде Демократската партија на Албанците, на Арбен Џафери. Оваа дефинитивна одлука беше соопштена по последните преговори на релација ВМРО-ДПМНЕ - ДПА, односно на нивните прего-

варачки тимови, кои се одвиваа на претседателско ниво. Груевски и Џафери се одлучија да го продолжат традиционално добро воспоставеното партнерство кое, како што потенцираше претседателот на ДПА, се должи на веќе стекнатата доверба, која функционира уште од времето на Владата на Георгиевски.

Секако пресуден фактор за склучувањето на влади-

ниот дил меѓу овие две партии, а кој не смее да се изостави, е и нивната десно-ориентирана идеологија, која ги врзува, но и програмската определба, насочена кон спроведување на реформските зафати, кои всушност и имавме можност да ги видиме. Кон оваа коалиција ќе се придружат и новиот социјалдемократ Тито Петковски, заедно со претседателите на двете партии, кои освоија по еден мандат во Собранието на Република Македонија, Фијат Џаноски и Лилјана Поповска, со што ќе се создаде стабилно парламентарно мнозинство.

Конечно, како што рече Џафери, тенцерињата си ги

најдоа своите капацитети. Тој од самиот почеток велеше дека ДПА е капакот за ВМРО-ДПМНЕ, додека ДУИ е капак за некое друго тенцере, при тоа мислејќи на СДСМ. Оваа негова теза Џафери ја објасни со фактот дека ДУИ од самиот старт на нејзиното формирање се определила за централнолевицарска партија, и како таква одлично функционираше во Владата со СДСМ, за во последен момент, односно по победата на ВМРО-ДПМНЕ, да тврди дека таа всушност и не поседува идеологија, односно дека за неа најважни, наводно, биле економско-реформските зафати, сакајќи на тој начин да му се приближи на

Играта топло-ладно нè истушира сите, а веројатно најмногу Никола Груевски, кој заглавен меѓу чеканот и наковалната, се обидуваше да биде баш-челик, и да понуди квалитетен министерски состав. Но, очигледно не можеше да размислува на "раат", бидејќи оваа Влада е единствената досега која се формира во атмосфера на интензивни лобирања од страна на меѓународната заедница која, пак, по секоја цена инсистираше да ја вдоми ДУИ во власта. Практично, од кога ДУИ се уфрли во игра како кандидат за во идната Влада на Република Македонија, преговорите почнаа да добиваат маратонски терк.



ГРУЕВСКИ ГИ СОБРА СВОИТЕ ИДНИ ПРАТЕНИЦИ

# И НАЈДОА СВОИТЕ

Неофицијалните информации говореа дека идниот премиер Никола Груевски намерно ги одолговлекувал преговорите, бидејќи не сакал да западне во истата стапица, како и досегашните влади. Односно, да направи "на слепо" коалиција, без при тоа да знае со кого ќе работи во наредните четири години. Како што дознаваме, неговиот преговарачки тим со претставниците на ДУИ разговарал за сите законски проекти, кои треба да се донесат, но и за капацитетот на идните функционери, кои мораат да ги задоволат апетитите на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ кој, пак, јасно и недвосмислено соопштил дека не прифаќа било какво партиско решение, само затоа што таа одредена личност е заслужна во партијата.



ЦАФЕРИ ИЗБОКСИРА КОАЛИЦИЈА



ВМРО-ДПМНЕ. Но?

Сепак, од партијата на мандатарот Груевски велат дека преговорите со ДУИ сè уште не се завршени, и дека ним им е оставено да одлучат дали ќе прифатат да бидат втор партнер во владиниот тим или, пак, природно ќе се одлучат да заминат во опозиција заедно со СДСМ. Од партијата на Али Ахмети се надеваат дека Груевски во последен момент ќе се предомисли, и првенствено место ќе им даде ним во Владата, особено по прегласувањето во Шестата изборна единица, кое треба да ја промени албанската пратеничка карта. На ова прегласување се надева и ДПА, од каде велат дека со него ќе си ги вратат украдените мандати, кои по пат на насилство им биле одземени од страна на криминалците од ДУИ.

### ТЕЛЕФОНИТЕ СЕ ВЖЕШТИЈА ОД ЛОБИРАЊЕ ЗА АХМЕТИ

А преговорите се одвиваа бескрајно долго и тешко. Утрински брифинзи, попладневни средби, вечерни преспитувања... и повторно истото од почеток. Повеќе од десет дена се преговараше, разговараше, потшепнуваше, и ништо официјално не се соопштуваше. Никој немаше одговор на клучното прашање. Кој ќе ја сочинува идната Влада на Република Македонија?

Ова прашање секој ден си го поставуваа новинарите, во потрагата за што подобра информација. Јавноста стана нервозна, од постојаното исчекување одговор од главниот играч - Груевски. А нему му гореше под нозе. Се обидувааше да биде смирен, и по негов терк да го "скрои" својот владин кабинет. Веројатно и ќе беше така и ќе беше сè готово многу брзо, доколку тој самиот одлучуваше за сè. Но? Во некоја друга земја, и во некое друго време! Можеби?

Во македонскиот мек протекторат тоа и не оди баш така. Овде додека не даде "амин" меѓународната заед-



**ЛИЛЈАНА СО ЕДЕН МАНДАТ СИ ОБЕЗБЕДИ МЕСТО ВО ВЛАДАТА**

ница, ништо не е готово, иако истата таа на јавноста ѝ соопштува дека не се меша во преговорите за составот на идната Влада. Вели, идниот премиер Никола Груевски сам требал да си го избере

тимот на играчите, иако би било добро во него да се најде и Али Ахмети. Тоа за господинот Ерван Фуере е само добронамерен совет, кој секако мораше сериозно да се земе предвид. И токму затоа

### БИТКА ЗА МИНИСТЕРСКИ МЕСТА!

Владината коалиција е веќе готова. ВМРО-ДПМНЕ, и покрај големиот притисок од страна на меѓународната заедница во Владата да ги земе и ДУИ, сепак се одлучи до себе да го има својот традиционален партнер ДПА. Официјализирањето на оваа коалиција се очекува да се случи по гласањето во Шестата изборна единица, кога и официјално ќе биде соопштена поделбата на владините ресори.

Според досегашната математика на Груевски, која беше направена според планот и двете албански партии да влезат во власта, тие ќе требаа да добијат по две значајни министерски места и по едно вицепремиерско. Но, со оглед на промената на коалиционата клима, најверојатно ДПА ќе добие три министерски ресори, од кои два кои се сметаат за значајни, и едно вицепремиерско место.

Иако поделбата сè уште строго не е направена, сепак се спекулира дека ВМРО-ДПМНЕ ќе инсистира на задржување на министерствата за финансии, внатрешни работи, одбрана, и правда. За нив има по тројца кандидати за секое место. Според наши информации, за местото министер за внатрешни работи се спомнуваат Трајко Велјановски, Зоран Дрндаревски и Павле Трајанов, кој всушност има и најмалку шанси, додека за правда конкурираат Владо Поповски и Панде Лазаревски, се разбира, доколку не биде ротиран во Министерството за образование. За одбрана сè уште се бара личност, додека финансии се резервирани за Миле Јанакиески или, пак, Зоран Ставревски, кој моментно работи во Светска банка. Вицепремиери најверојатно ќе бидат Трајко Славевски за економија и Гордана Јанкуловска или Антонио Милошоски за евроинтеграции.

Според наши информации, партијата на Тито Петковски го пикирала Министерството за здравство, иако за него е заинтересирана и партијата на Синго, додека министер без ресор се очекува да биде Аднан Кахил, од партијата на Турците.

преговорите со партиите - кандидати за влез во идната Влада, траеја, траеја, и траеја...

Груевски, односно неговиот преговарачки тим, разговараше и преговараше со сите партии, кои беа заинтересирани да се најдат во идната Влада, но не одговараше на клучното прашање со која албанска партија имаше намера да прави коалиција, и дали можеби планираше и двете да ги внесе во својот иден кабинет? Штурите информации велеа - токму тоа и му е намерата, ама ДПА се мислеше, и час се откажуваше од коалицирање, час прифатеше разговори за состав на Владата. Играта топлоладно нè истушира сите, а веројатно најмногу Никола Груевски, кој заглавен меѓу чеканот и наковалната, се обидувааше да биде башчелик, и да понуди квалитетен министерски состав. Но, очигледно не можеше да размислува на "раат", бидејќи оваа Влада е единствената досега, која се формира во атмосфера на интензивни лобирања од страна на меѓународната заедница која, пак, по секоја цена инсистираше да ја вдоми ДУИ во власта. Практично, од кога ДУИ се уфрли во игра како кандидат за идната Влада на Република Македонија, преговорите почнаа да добиваат маратонски терк, иако официјалните изјавите по средбите на претставниците на ВМРО-ДПМНЕ и на ДУИ велеа дека секојдневно се постигнувал напредок, и дека наскоро можело да го очекуваме идниот владин состав, предводен од Никола Груевски.

Но, Врховниот суд повторно ја врати топката назад. Се одлучи за прегласување.

### СТРАНЦИ ЌЕ ЈА "МЕНАЦИРААТ" КОРУПЦИЈАТА ВО ЗЕМЈАВА

Главниот впечаток на јавноста беше дека преговорите на Никола Груевски со партиите - кандидати за идната Влада се во сериозна криза. Најмногу се прегова-

раше на релација ВМРО-ДПМНЕ - ДУИ. Двете страни мудро молчеа и срамежливо соопштуваа дека разговараат за сериозни реформи во Јавното обвинителство и во правосудството, за борба против корупцијата и криминалот и за длабоки реформи во Царината и во Фондот за здравство. Се разговарало како да идната Влада утре ќе почне да функционира, но сепак дефинитивен договор немаше. Груевски го чекаше вистинскиот момент.

Сепак, неофицијалните информации говореа дека идниот премиер Никола Груевски намерно ги одолговлекувал преговорите, бидејќи не сакал да западне во истата стапица како и досегашните влади. Односно, да направи "на слепо" коалиција, без при тоа да знае со кого ќе работи во наредните четири години. Како што дознаваме, неговиот преговарачки тим со претставниците на ДУИ разговарал за сите законски проекти, кои треба да се донесат, но и за капацитетот на идните функционери, кои мораат да ги задоволат апетитите на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ кој, пак, јасно и недвосмислено соопштил дека не прифаќа било какво партиско решение, само затоа што таа одредена личност е заслужна во партијата. Особено го потенцирал ставот дека сите министри треба да одговараат пред премиерот, а не пред лидерот на партијата, како што досега практикуваше ДУИ.

Но, најголемо изненадување за јавноста предизвикаа предлозите дека од сега па натаму со Царината и со Фондот за здравство, каде е забележана најголема корупција во земјата, би можело да управуваат странски лица, кои се очекува да ја стават ситуацијата под контрола. А за сè ова да почне да функционира како што треба, најверојатно од странство ќе биде увезен и Републички јавен обвинител, кој како странец, би требало да биде имун на досегашните партиски и олигархиски влијанија.

Ваквите предлози на Груевски не наидоа на големо воодушевување кај јавноста, особено кај оние кои се навикнати со секоја Влада да прават добар дил, за бизнисот да им оди по зацртаниот план. Додека, пак, меѓународната заедница јавно не ги коментира овие проекти на Груевски, но потајно вели дека на секој начин мора да ѝ се застане на патот на корупцијата, која во земјата се движи со огромна брзина.

Високите стандарди на ВМРО-ДПМНЕ очигледно дека тешко ќе можат да ги про-

Влада. Што се однесува до албанските партии, ДУИ и ДПА, преговорите со нив течеа паралелно, но сепак Џафери го доби она што го бараше од самиот почеток. Да биде единствен или, пак, прв партнер на Груевски во идната Влада, иако меѓународната заедница инсистираше и ДУИ да влезе во власта.

Зошто?

За ова нивно интензивно инсистирање постојат неколку причини, но секако како најбитно се спомнува прашањето за Косово кое, по сè изгледа, дека на Репуб-

фикува со настаните кои се случуваат на Косово, што би можело да предизвика и несакано вовлекување на Македонија, во косовското прашање кое, пак, меѓународната заедница неофицијално соопштува дека навистина нема сила да го реши. Односно, дека не сака да се доведе во ситуација повторно да гасне пожар, кој овој пат би имал големи размери. Токму затоа потребни се двете албански партии во власта. Барем додека не се реши косовското прашање, чие затворање е закажано за крајот на годината. Всушност, на оваа тема ДУИ и ДПА веќе разговарале во серијата преговори со ВМРО-ДПМНЕ.

Дека влезот на двете албански партии се чини полезен за ВМРО-ДПМНЕ говорат и математиките, од кои може да се забележи дека доколку не се случи тоа Груевски би имал сериозна парламентарна опозиција, која во секој момент би можела да му се заканува со преврат. СДСМ заедно со ДУИ и со ВМРО-Народна во секој момент би можеле да го уценуваат Петковски за тој да премине во спротивниот табор, особено по информациите дека наскоро се очекува смена на врвот во оваа партија, односно сигурен пад на претседателот Владо Бучковски, поради кој и Тито Петковски ја формираше неговата НСДП. За да го избегне овој поколен план Груевски се обидува до себе да ги приближи ДУИ, но истовремено потенцирајќи им дека ДПА е главниот албански играч. Тие би биле само потпора за донесувањето на законите за кои е потребно двотретинско мнозинство или, пак, множењето по Баденгер.

Но, со нивниот влез Груевски ризикува, за СДСМ, преку воспоставените инсталации на ДУИ и натаму да "работи" во власта, односно постојано да го минира Груевски во неговите проекти, при тоа оставајќи голем простор за проток на информации, кои можеби ќе го носат знакот доверливо.



**НОВО ЛИЦЕ ВО ПОЛИТИКАТА, ФИЈАТ ЦАНОСКИ**

голтаат сите коалициони партнери, кои досега биле научени на поинакво функционирање. Но, токму затоа и долго се преговара, велат нашите извори, кои потенцираат дека идниот премиер пред да го соопшти својот владин состав, сака многу јасно да им укаже на своите партнери што ги очекува доколку одлучат да соработуваат со него.

### **КОСОВО БЕШЕ КЛУЧОТ НА ДУИ ЗА ВЛЕЗ ВО ВЛАДАТА**

Партијата на Тито Петковски, заедно со Лилјана Поповска и Фијат Цаноски, се сигурни за влез во идната

лика Македонија ѝ е судбина.

Имено, според наши информации, меѓународната заедница и натаму стравува од евентуална безбедносна нестабилност на земјата, во пресрет на решавањето на идниот статус на Косово, која би можела да настане како резултат на подигнувањето на тензијата меѓу косовските Албанци и Србите. Затоа Македонија мора да биде стабилна, бидејќи евентуалниот конфликт од соседно Косово би можел многу лесно да биде префрлен во нашата земја, особено ако во неа, во тој момент, егзистира некоја албанска партија која ќе биде во опозиција. Бидејќи секоја албанска партија во опозиција се иденти-